



По молитвите упатени кон Бога, со безброј солзи од очите, на веќе остарените Светите праведни Иоаким и Ана, по 50 години брак, Бог ги благословил да имаат рожба. "Онаму каде што сака Бог, се менуваат законите на природата". Света Ана зачнала во својата стара утроба и на 21 септември, таа родила ќерка, Дева Марија "Ќерка преблагословена, со која ќе се благословат сите народи на земјата и преку која ќе дојде спасението на светот".

Светите праведни Иоаким и Ана Бог ги озарил не само со времена радост, туку и со вечна, зашто им дарувал не само ќерка, туку и Богомајка, единствена достоинствена на Создателот на светот.

Блажени и праведни сопрузи, Иоакиме и Ано! Вам ви е должно целото создание. Вашиот богоугоден живот беше достоин за од вас да се роди Најдостоинствената Дева на светот, Онаа Која во својата пречиста утроба го прими Бога и во Која се соединија Божественото и човечкото, страдањето и радоста, смртта и животот. Благословени сопрузи, Иоакиме и Ано, вие го исполните законот на природата-целомудрието и заслуживте натприроден дар: ја родивте на светот Мајката Божја, Вечната Дева, поголема од ангелите.

Во Светата Земја се роди Царицата небесна, Пресвета Богородица, се роди Дева, противничката на прародителскиот блуд и "се дава Таа за Невеста на Самиот Бог". Се роди Божјата Мајка, Изворот на Животот, Која ќе го уништи проклетството кое почиваше врз светот. Се отвори вратата на светлината. Се роди Мајката на Светлината, Мајката на Спасителот на светот. Се роди Мајката на Сецарот Бог! Таа ќе има живот кој ја победува природата. Нејзиното име



РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

"Tvoeto raļawe, Bogorodice Devo, radost mu javi na celiot svet, za{to od Tebe izgreaa Sonceto na pravdata - Hristos, Bog na{; urivaj}i ja kletvata, ni dade blagoslov; uni{tuvaj}i ja smrtta, ni daruva `ivot ve-en".

е Марија. "Името ти е како разлеано миро". Се радува Бог Творецот. Марија! - Име над имињата, име мило на Бога, највозвишено, најбожествено, бесмртно, вечно и по одразот на Божествената вистина и по повикот на човештвото кон спасение.

Во градот Назарет се роди најчистиот Извор на неизмерна љубов, милост, одзив кон Бога и послушност. Во Нејзиниот роден град, Таа, Дева со најголема вера и најсовршена духовна и телесна чистина, на Божјиот Архангел Гаврил, кој ја известил дека ќе стане Мајка на воплоотениот Божји Син Исус Христос, послушно и со своја согласност му одговорила: "Еве ја слугинката Господова; нека ми биде според зборовите твои!"

Зборовите на Самата Пречиста Дева Марија: "И ете, отсега ќе ме ублажуваат сите родови" станаа реалност, затоа

што Таа "прифати да ги даде своето тело и крв т.е. целиот свој живот, за да стане тело и крв на Синот Божји. Прифати да биде Мајка во најпотполната и најдлабоката смисла на овие зборови, давајќи му живот на Другиот и својот сопствен живот, исполнувајќи го и осмислувајќи го во Него".

Пречиста Дево Маријо, благороден и царски Давидов корен, Ти изврши измена на законот. Како роза израсната од трњето на јудејството, го исполни светот со богоугоден мирис. Богородица Дево, Ти си Красота на човечката природа, ти си Украс на светот. Ќерко Пресвета на Иоаким и Ана, ти ги уништи вжештените стрели на сатаната. Првата Ева ѝ стана слугинка на змијата и преку неа влезе смртта во светот, бидејќи беше виновна за гревот. Но, Ти Божја Мајко ѝ стана вечна слугинка на Божествената волја. Ти ја

**О многусакана и
долгочекана...
Телесен храм ќе бидеш на
Духот Пресвет,
Мајка ќе се викаш на
Словото Превечно...
Ќе носиш плод златен, и на
светот ќе му го донесеш.
Носилка на Оној што
небото го носи,
Кому целото небо похвала
му вознесува -
Со тебе ќе се случи чудо
над чудата,
Зашто ќе го носиш небото,
пошироко од небесата!
Поскапа си ни, Дево, од
скапоцени камења,
Зашто на човечкиот род си
спасение;
Затоа нека те слави
Вселената цела,
О, пресвета Дево,
о грлице бела!
Царот небесен сака во овој
свет да дојде,
О порто красна, низ тебе
ќе пројде,
Кога ќе пораснеш, Дево,
ќе ни го родиш Христа
Од твоето тело Сонце ќе
заблеска.**

Пишува:
акица Живанка ФИЛИПОВСКА

СЕ РОДИ БОЖЈАТА МАЈКА, ИЗВОРОТ НА ЖИВОТОТ, КОЈА ЌЕ ГО УНИШТИ ПРОКЛЕТСТВОТО, КОЕ ПОЧИВАШЕ ВРЗ СВЕТОТ!

измами лукавата змија, го уништи проклетството кое почивало врз жената, ја победи смртта и засекогаш ја воведо бесмртноста во светот.

Навистина си Ти највеличествена, најдостоинствена, најмилостива и најпочитувана Дева на светот. "Навистина си

Твојата крв. Бог се хранеше од Твоето млеко и Твоите усни ги допираа усните Божји". Колку се неискажливи Божјите чуда! Богородица е свет храм Која му го донесе на светот најценетиот и најскапоцениот Бисер, Источникот, Спасителот на светот Господ Исус Христос.

Во зборовите на Никола Кавасил, еден од најголемите теолози, го гледаме одговорот на тоа зошто велиме "се роди најпочитуваната Дева на светот". Затоа што "Овоплотувањето (Бог станал човек во личноста Христова) не беше дело само на Отецот, преку Неговата Божествена сила и Неговиот Дух, туку тоа, исто така, беше дело на волјата и на верата на Светата Дева. Без Нејзина согласност за безгрешно зачнување планот би бил неостварлив, како што би бил и без интервенција на Самите Три Божествени Лица".

Да, Божја Мајко "Благословена си Ти меѓу жените и благословен е плодот на Твојата утроба". Во Твојата девојчинска утроба со пречиста Божествена чистина и величина, Ти Го носеше Божјиот Син. Ти ја донесе Светлината во светот, го разобличи злото, Го роди Божјиот Син, Кој ја победи смртта. Се роди Божја Мајко, дојде во светот и преку Христа на светот му донесе нов живот, зашто "Тој им даде достоинство на синови Божји; ги воведо во вечниот живот; ги ослободи од старото ропство на гревот и им дарува слобода".

Затоа, празникот Рождество на Пресвета Богородица е наше духовно раѓање, ново раѓање во духот на христијанското евангелско живеење. Таа Го роди Христа, Богочовекот, а без Господ Исус Христос "нема љубов и мир на земјата и човечкиот живот сè повеќе ја губи својата вредност". Да го воспеваме Господ

Исус Христос заедно со Отецот и Светиот Дух.

Светата Црква нè поучува дека Ти зачна бессемено, натприродно. "Зашто Оној Кого Го зачна Ти, има вечен Отец. Керко на човечкиот род, Која Го понесе Творецот во Твојата богородна прегратка! Вековите се натпреваруваа за да дознаат кој од нив ќе биде почестен да го види Твоето раѓање". Затоа со радост да го испееме тропарот, Божествената химна на Рождеството на Богородица: "Твоето раѓање, Богородице Дево, радост му јави на целиот свет, зашто од Тебе изгреа Сонцето на правдата - Христос, Бог наш; уривајќи ја клетвата, ни даде благослов; уништувајќи ја смртта, ни дарува живот вечен".

На овој пресветол празничен ден македонскиот народ, собран во своето национално единство, заедно каде и да се наоѓа во светот, ќе ја прослави Божјата Мајка, во дух на мир и љубов. На 21 септември луѓето од целиот христијански свет ќе го прослават разрешувањето на човечката неплодност, роденденот на Пресвета Богородица преку Која смртниот човечки род стана бесмртен. Секогаш, со неизмерна радост, да го празнуваме роденденот на Радоста на целиот свет.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

**БОГОРОДИЧНАТА ЧУДОТВОРНА ИКОНА
"ОМЕКНУВАЊЕ НА ЗЛИТЕ СРЦА"**

"Onamu kade {to saka Bog se menuvaat zakonite na prirodata". Sveta Ana za-na vo svojata stara utroba i na 21 septemvri taa rodi }erka, Deva Marija "]erka preblagoslovena, so koja }e se blagoslovat site narodi na zemjata i preku koja }e dojde spasenieto na svetot".

Ти поскапоцена од сите твари зашто од Тебе Самата Творецот ги доби првите плодови на нашата човечка природа. Неговата плот настана од Твојата плот, Неговата крв - од

Православната Црква ја поставува над сите светители и Божји угодници, над арахангелите и ангелите Божји, како "почесна од херувимите и по-славна од серафимите".

**МАНАСТИР "СИ СВЕТИ"
("СИТЕ СВЕТИИ")**

**Манастирот "Си Свети"
има огромно културно и
историско значење, тоа е
свето место на многу чуда.**



**Чудата на манастирот
"Си Свети" се бројни за:
исцеление, имање пород,
одржување во живот, среќа,
радост и сл.**

www.sisveti.com.mk